

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 83

Год. LXI

Четврток, 29 септември 2005

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1090. Одлука за утврдување на делбениот биланс на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.....	2	1097. Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	13
1091. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	2	1098. Листа за изменување на Листата на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	13
1092. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	2	1099. Листа за изменување на Листата на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за второто полугодие од 2005 година.....	13
1093. Правилник за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.....	2	1100. Листа за дополнување на Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 година.....	13
1094. Правилник за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практичното оспособување за ракување со оружје на правните лица.....	9	1101. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 66/2005, У. бр. 81/2005 од 14 септември 2005 година.....	14
1095. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на Решението за локациски услови.....	9	1102. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 196/2004 од 14 септември 2005 година.....	15
1096. Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второто полугодие од 2005 година.....	13	Меѓународни договори	
		24. Закон за ратификација на Договорот за статусот и активностите на Регионалниот центар на Регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци МАРПИ со седиште во Скопје	1
		25. Закон за ратификација на Дополнителниот протокол за Казнената конвенција за корупција	25
		26. Закон за ратификација на Спогодбата за привилегии и имунитети на Меѓународниот кривичен суд	37
		Огласен дел.....	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1090.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), а во врска со член 13 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2005 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕНИОТ БИЛАНС НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**

1. Се утврдува делбениот биланс на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-3574/1
23 септември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1091.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 септември 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Бранка Станојевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува Марија Жакова, дипл.инж.архитект.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-3419/1
9 септември 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1092.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2005 година, издаде

ЛИЦЕНЦА**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за коцкање, обложување и игри на среќа „ГОЛД КЛУБ“ с. Добри Дол, Неготино Полошко, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во ТЦ „Мерџан“ – Тетово, локал „Запад“.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот 26.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-3003/1
23 септември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**1093.**

Врз основа на член 14 став 11 од Законот за оружјето (“Службен весник на РМ” бр. 7/2005), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ****1. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.

II. ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО**Член 2**

Оспособувањето за правилна употреба, чување и одржување на оружјето се спроведува согласно Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето (во натамошниот текст: Програмата (Прилог број 1).

Член 3

Програмата се состои од теоретски и практичен дел, што опфаќаат:

А. Теоретски дел

I. Закон за оружјето ("Службен весник на РМ", бр. 7/2005) и подзаконски акти што произлегуваат од Законот за оружјето;

II. Кривичен законик ("Службен весник на РМ" бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 и 19/04);

III. Прва помош и

IV. Теоретското познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата).

Б. Практичен дел

I. Практичното познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и

II. Изведување на гаѓање со оружје.

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ**Член 4**

Практичното оспособување за ракување со оружје се врши во овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко друштво (во натамошниот текст: овластено правно лице).

Практичното оспособување од ставот 1 на овој член, се врши со изведување на теоретска и практична настава.

Теоретската и практичната настава од ставот 2 на овој член, се изведува со одржување на по пет наставни часови, од секој дел од Програмата.

Наставниот час од ставот 3 на овој член, е во траење од 45 минути.

Член 5

Теоретската настава ја изведуваат физички лица (во натамошниот текст: предавачи) кои имаат засновано работен однос на неопределено време во овластеното лице во кое се врши практичното оспособување за ракување со оружје.

Оспособувањето за теоретското познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и практичната настава ја изведуваат физички лица (во натамошниот текст: инструктори), како и физички лица (во натамошниот текст: помошници инструктори) кои имаат засновано работен однос на неопределено време во овластеното правно лице во кое се врши практичното оспособување за ракување со оружје.

Доколку овластеното правно лице во кое се врши практичното оспособување за ракување со оружје нема вработени лица кои ги исполнуваат критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член, теоретската и практичната настава ја вршат физички лица кои имаат склучено соодветен договор за извршување на наставата со овластеното лице.

Член 6

Предавач од членот 5 став 1 на овој правилник, согласно закон треба да биде лице кое има завршено правен факултет (за изведување на настава од Законот за оружјето и Кривичниот законик) или медицински факултет (за изведување на настава од Прва помош).

Член 7

Инструктор од членот 5 став 2 на овој правилник, согласно закон треба да биде лице кое има завршено Факултет за физичка култура, отсек спортски тренер по стрелаштво.

Помошник инструктор од членот 5 став 2 на овој правилник, согласно закон треба да биде лице кое има завршено најмалку средно образование.

Член 8

При оспособувањето за теоретско познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата) и спроведувањето на практичната настава, покрај инструкторите и помошниците инструктори, присуствува и предавачот кој ја изведува наставата од предметот Прва помош.

Член 9

По спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, овластеното правно лице на барателот на одобрението за набавување на оружје (во натамошниот текст: кандидатот) му издава потврда (Прилог број 2).

IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ**Член 10**

По спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, кандидатот поднесува пријава за полагање на стручен испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавање на прописите за оружје (Прилог број 3).

Пријавата од ставот 1 на овој член, се поднесува до организациониот облик на Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето или престојувалиштето на кандидатот во Република Македонија.

Член 11

Стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје (во натамошниот текст: стручниот испит) се полага пред комисија составена од претседател, тројца членови, секретар и нивни заменици.

Претседателот, еден од членовите на комисијата и секретарот се претставници од Министерството за внатрешни работи, вториот член на комисијата е претставник од Македонска спортска стрелачка федерација и третиот член е претставник од овластеното правно лице кое го врши практичното оспособување за ракување со оружје.

Член 12

По приемот на пријавата, претседателот на комисијата го определува денот и часот на полагање на стручниот испит, по што ги известува членовите на комисијата и пријавените кандидати, најрано два месеца пред денот определен за полагањето на стручниот испит, а најдоцна осум дена пред полагањето на стручниот испит.

Член 13

Стручниот испит се состои од полагање на испити од теоретски и практичен дел на Програмата кои се спроведуваат во траење од најмалку два дена.

Првиот ден се полага теоретскиот дел на стручниот испит.

Кандидатите кои го положили теоретскиот дел на стручниот испит, го полагаат практичниот дел на стручниот испит, наредниот работен ден од денот на полагање на теоретскиот дел на стручниот испит.

Член 14

Стручниот испит се спроведува во просториите на овластеното правно лице кое го врши практичното оспособување за ракување со оружје најмалку два пати во текот на секој месец во годината.

Член 15

Теоретскиот дел на стручниот испит се полага со заокружување на точниот одговор од вкупно три понудени одговори на 20-те прашања содржани во писмениот тест.

Точниот одговор на поставените прашања е вреднуван со бодови.

Прашањата од ставот 1 на овој член, ги подготвува комисијата непосредно пред спроведувањето на теоретскиот дел од стручниот испит и истите се идентични за сите кандидати кои истовремено го полагаат овој дел на стручниот испит.

Член 16

Теоретскиот дел на стручниот испит е во траење од 45 минути и го полагаат сите пријавени кандидати истовремено.

Член 17

Со спроведување на практичниот дел на стручниот испит се утврдува познавањето на кандидатот за:

- држење на оружјето на безбеден начин и во правилен правец;
- контрола на наполнетоста на оружјето со муниција;
- функционирањето на сите надворешни делови на оружјето;
- полнење на оружјето со муниција и негово празнење од муницијата;
- расклопување и склопување на оружјето;
- чистење и одржување на оружјето и муницијата;

- избор на соодветната муниција за оружјето;
- подготвување на оружјето и правилно држење на оружјето;
- практичен приказ на отстранување на пречки при употребата на оружјето;
- користење на заштитни средства и
- изведување на гаѓање.

Член 18

Изведување на гаѓање со кусо огнено оружје се врши во кружна мета, со големина 50 см x 50 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето.

Гаѓањето со пневматско оружје се врши во кружна мета, со големина 15,5 см x 15,5 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето.

Гаѓањето со долго огнено оружје со олучена цевка, се врши во кружна мета, со големина 100 см x 100 см, на далечина од 100 метри од местото на гаѓањето, а гаѓање со долго огнено оружје со неолучна цевка се врши во кружна мета со големина 100 см x 100 см, на далечина од 35 метри од местото на гаѓањето.

За изведување на пробното гаѓање со оружје од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се пука три пати во временски период до три минути, а при спроведувањето на оценување на практичниот дел на стручниот испит се пука десет пати во временски период до десет минути.

Кандидатот се оспособува за гаѓање само за видот на оружјето за кое поднел барање за издавање на одобрение за набавување на оружје.

Член 19

При спроведување на гаѓањето, покрај кандидатот и членовите на комисијата, присуствуваат инструкторите, помошниците на инструкторите и предавачот кој ја изведува наставата од предметот Прва помош.

Член 20

Успехот на кандидатот на стручниот испит се оценува со "го положи стручниот испит" или "не го положи стручниот испит."

Кандидатот го положил теоретскиот дел на стручниот испит, ако на писмениот тест освоил најмалку 75 % од вкупно можните бодови.

Кандидатот го положил практичниот дел на стручниот испит, ако безбедно ракувал со оружјето и при изведување на гаѓањето освоил повеќе од 30 % од вкупно можните бодови.

Член 21

Кандидатот кој не го положил теоретскиот дел на стручниот испит, може да поднесе повторно пријава за полагање на теоретскиот дел на испитот, во рок што не е пократок од седум дена, ниту подолг од 14 дена сметано од денот на претходно спроведениот стручен испит.

Кандидатот кој не го положил практичниот дел на стручниот испит, може да поднесе повторно пријава за полагање на практичниот дел на испитот, во рок што не е пократок од три дена сметано од денот кога не е положен практичниот дел.

Кандидатот кој во роковите определени во ставовите 1 и 2 на овој член, не се пријави за поправен испит или на поправниот испит не покаже задоволителни резултати, се смета дека не го положил стручниот испит.

Поправниот испит од теоретскиот и практичниот дел на стручниот испит се полага пред комисијата од членот 11 на овој правилник.

Член 22

На кандидатот кој го положил стручниот испит, комисијата му издава уверение (Прилог број 4).

Член 23

Прилозите од број 1 до број 4 се составен дел на овој правилник.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17.1-53577/1
13 септември 2005 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Љубомир Михајловски, с.р.

Прилог број 1

ПРОГРАМА

за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето

A. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

I. Закон за оружјето ("Службен весник на РМ" бр. 7/2005) и подзаконски акти што произлегуваат од Законот за оружјето

- I/1 Општи одредби;
- I/2 Набавување и поседување на оружје и муниција;
- I/3 Начин и постапување со оружјето и муницијата;
- I/4 Производство и поправање на оружје и муниција;
- I/5 Промет со оружје, муниција и делови за оружје;
- I/6 Превоз на оружје и муниција;
- I/7 Цивилни стрелишта;
- I/8 Пренесување на оружје и муниција преку државна-та граница;
- I/9 Државјани на земјите членки на европската унија;
- I/10 Евиденции;
- I/11 Надзор и
- I/12 Подзаконски акти што произлегуваат од Закон за оружјето.

II. Кривичниот законик ("Службен весник на РМ" бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 и 19/04)

- II/1. Кривично дело и кривична одговорност и
- II/2. Недозволено изработување, држење и тргување со оружје и распрскувачки материји.

III. Прва помош

- III /1 Што е прва помош;
- III /2 Средства за укажување на прва помош;
- III /3 Должност за укажување на прва помош;
- III /4 Укажување на прва помош на повреден на место-то на незгодата;
- III /5 Проверки на знаци на живот;
- III /6 Крварење;
- III /7 Видови на повреди и
- III /8 Нега и транспорт на повредениот.

IV. Теоретското познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата)

- IV/1. Расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата;
- IV/2. Технички карактеристики на одредени видови на оружје;
- IV/3. Безбедно ракување со оружје и
- IV/4. Користење на заштитни средства при изведување на гаѓање.

B. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

I. Практичното познавање на безбедно ракување со оружје и муниција (расклопување, склопување, чистење и одржување на оружјето и муницијата)

- I/1. Држење на оружјето на безбеден начин и во правил-лен правец;
- I/2. Контрола на наполнетоста на оружјето со муниција;
- I/3. Функционирањето на сите надворешни делови на оружјето;
- I/4. Полнење на оружјето со муниција и негово празнење од муницијата;
- I/5. Расклопување и склопување на оружјето;
- I/6. Чистење и одржување на оружјето;
- I/7. Избор на соодветната муниција за оружјето;
- I/8. Подготвување на оружјето и правилно држење на оружјето;
- I/9. Практичен приказ на отстранување на пречки при употребата на оружјето и
- I/10. Користење на заштитни средства.

II. Изведување на гаѓање со оружје

- II /1 Изведување на пробно гаѓање со кусо и долго огнено оружје, како и пневматско оружје, со три куршуми, во времен-ски период до три минути, во кружна мета, на далечина од 10 метри, 35 метри и 100 метри во зависност од типот на оружјето;
- II /2 Изведување на гаѓање со кусо огнено оружје во кружна мета, со големина 50 см x 50 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето;
- II/3 Гаѓање со пневматско оружје во кружна мета, со големина 15,5 см x 15,5 см, на далечина од 10 метри од местото на гаѓањето;
- II /4 Гаѓањето со долго огнено оружје со олучена цевка во кружна мета, со големина 100 см x 100 см, на далечина од 100 метри од местото на гаѓањето, а гаѓање со долго огнено оружје со неолучна цевка во кружна мета со големина 100 см x 100 см, на далечина од 35 метри од местото на гаѓањето.

Прилог број 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(назив на овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко друштво)

Врз основа на член 14 ставови 5 и 6 од Законот за оружјето („Службен весник на РМ“, бр. 7/2005) и член 9 од Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавање на прописите за оружје, („Службен весник на РМ“, бр. /), _____, издава

(овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко друштво)

П О Т В Р Д А

Лицето _____ роден- а

_____ Година во _____,

ЕМБГ _____,

(живеалиште или престојувалиште)

е практично оспособен – а за ракување со оружје.

М. П.

Предавачи- инструктори:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Прилог број 3

П Р И Ј А В А

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ
НА ПРИЈАВАТА (КАНДИДАТОТ)

Име, татково име и презиме _____

Датум на раѓање _____

Место и држава на раѓање _____

Живеалиште, престојувалиште _____ улица _____ број _____

Телефон _____

ЕМБГ _____

Пријавувам полагање на стручен испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје за следниве предмети:

Ред. Бр	Предмет	Полагање по прв пат	Полагање по втор пат
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Во прилог на пријавата доставувам доказ за уплата на надоместок за полагање на стручен испит во износ од _____ денари.

Идентитетот на кандидатот е утврден врз основа на лична карта или патна исправа непосредно пред отпочнување на стручниот испит од страна на претседателот на Комисијата.

Во _____
_____ година

ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА

ИЗВЕШТАЈ**ЗА СПРОВЕДЕНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ**

На ден _____ година, во _____ часот во просториите на
_____ кандидатот _____

Полагаше стручен испит пред комисијата и ги положи следните предмети:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Врз основа на тоа кандидатот _____

1. Го положи стручниот испит: а) целосно
б) делумно

2. Не го положи стручниот испит

Во _____
_____ година

М.П.

Комисија:

1. _____
2. _____
3. _____

Прилог број 4



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Број _____

_____ година

Врз основа на член 22 од Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавање на прописите за оружје, („Службен весник на РМ“, бр. _/_), комисијата формирана од министерот за внатрешни работи, издава

У В Е Р Е Н И Е

_____, роден-а _____

(име, татково име и презиме)

(датум, место и држава на раѓање)

од _____ улица _____ број _____, ЕМБГ _____

(живеалиште, престојувалиште)

на ден _____ година, полагаше стручен испит за техничкото знаење за правилна употреба, чување и одржување на оружјето и познавањето на прописите за оружје и

**ГО ПОЛОЖИ СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО ЗНАЕЊЕ ЗА
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ**

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА

М.П.

1094.

Врз основа на член 14 став 8 од Законот за оружјето („Службен весник на РМ“ бр.7/2005), министерот за внатрешни работи донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И БЕЗБЕД-
НОСНИ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРАКТИЧНОТО ОС-
ПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ
НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практичното оспособување за ракување со оружје на правните лица (во натамошниот текст: објекти).

Член 2

Во овластеното правно лице, ловечко, односно стрелачко друштво (во натамошниот текст: овластено правно лице) објектите треба да бидат изградени, уредени, опремени и приклучени на објекти и уреди на комуналната инфраструктура и тоа: водоводна мрежа, одвод на отпадни води и електрична мрежа.

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку објектите се наоѓаат во неурбанизирано подрачје на кое не се изградени објекти и уреди на комуналната инфраструктура, објектите треба да бидат изградени, уредени и опремени во согласност со соодветни технички норми и прописи.

Член 3

На влезот на деловната просторија од објектите на овластеното правно лице треба на воочлив начин да биде истакнато називот на фирмата, седиштето, телефонскиот број и други посебни ознаки на овластеното лице.

Називот на фирмата од ставот 1 на овој член, во ноќните часови треба да биде осветлен.

Член 4

Пристапната површина пред објектите на овластеното правно лице треба да биде уредена и опремена на начин што овозможува лесно чистење и одржување на таа површина, како и непречен влез и излез од објектот.

Ако пред објектите не постои уреден тротоар, пристапната површина пред објектите треба да биде асфалтирана, бетонирана или поплочена со камен, односно изведена на друг начин што овозможува непречено движење и одржување на чистотата.

Член 5

Подот во објектите на овластеното правно лице треба да биде изведен од материјал што може лесно да се чисти и истиот не треба да биде лизгав.

Член 6

Објектите треба да имаат санитарен јазол и вода за сопствени потреби.

Член 7

Во овластеното правно лице, објектите покрај условите од членовите од 2 до 6 на овој правилник, треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат деловна просторија, за вршење на работи поврзани со администрација и прием на кандидати за практично оспособување за ракување со оружје;
- да имаат училишница со површина од најмалку 30 м², опремена со училишна табла, графоскоп или друго помагало за проектирање, маса за предавачот, односно спортскиот тренер по стрелаштво и со најмалку десет седишта со простор за пишување, како и друг соодветен мебел за спроведување на настава на кандидати за практично оспособување за ракување со оружје;
- да имаат сопствено отворено или затворено стрелиште или заверен договор за закуп на такво стрелиште, за кое е издадено од надлежен орган одобрение за употреба;
- да имаат најмалку по пет парчиња различни типови на кусо и долго оружје и соодветна муниција за истото и

- да имаат технички обезбедена просторија наменета за чување на оружје (магацин) или железен ормар или сеф.

Член 8

Оружјето се чува одвоено од муницијата во објектите, по правило, во технички обезбедена просторија наменета за чување на оружје или во исто таква просторија во која е сместено седиштето на овластеното правно лице.

Ако овластеното правно лице нема просторија од ставот 1 од овој член, оружјето и муницијата се чуваат во железен ормар или сеф.

Просториите од ставот 1 на овој член треба да се технички обезбедени и опремени со технички средства и уреди по пропишани стандарди, согласно прописите за обезбедување на лица и имот.

Член 9

Во текот на редовната работа на овластеното правно лице, просторијата од членот 8 на овој правилник, треба да биде заклучена и за клучот да биде задолжено лицето одговорно за оружјето и муницијата.

Член 10

Ако просторијата од членот 8 на овој правилник се наоѓа на приземје во објектите на овластеното правно лице, сите прозорци треба да бидат заштитени со метални решетки или со метални ролетни што се заклучуваат.

Вратите во просторијата од ставот 1 на овој член треба да бидат масивни, без стаклени отвори, со механизам за повеќекратно затварање или бртва отпорна на кршење.

Член 11

Овластеното правно лице треба физичкото обезбедувањето на објектите да го врши согласно прописите за обезбедување на лица и имот.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17.1-53579/1
13 септември 2005 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Љубомир Михајловски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**1095.**

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на решението за локациски услови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/05), член 3 се менува и гласи:

“Образецот на решението за локациски услови за градби од значење за Републиката е даден во прилог 1, а образецот на решението за локациски услови за градби од локално значење е даден во прилог 2, кои се составен дел на овој правилник“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11886
16 септември 2005 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Џемали Мехаззи, с.р.

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Министерство за транспорт и врски**

бр.....

СКОПЈЕ

Министерот за транспорт и врски решавајќи по барањето на
за издавање на решение за локациски услови за градење на.....

врз основа на член 205 став 1 и член 209 од Законот за општа управна постапка
("Сл.весник на РМ", бр. 38/2005) и член 52, став 2 и 3 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ", бр.51/2005), го донесува следното

РЕШЕНИЕ

за локациски услови

- I. Се издаваат локациски услови за градење на лицето.....
ул. бр..... населба
КП бр..... КО..... м.в..... во
според графички прилог во мерка 1: ДЛ....., кој е составен дел на
ова решение, под следните услови:

Графички приказ
на гр. парцела бр.

Графички изготвил

II. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

Општи архитектонски услови

Според графичкиот приказ од решението за локациски услови, да се изработи

Основен проект за

При архитектонското обликување на градбата да се води сметка истата архитектонско-урбанистички да се вклопи во непосредната околина и постојните објекти, при што треба да се има во предвид и конфигурацијата на теренот.

Технички услови

Градежната и регулационата линија се означени во графичкиот приказ на решението за локациски услови; Максималната површина за градење изнесува m^2 ; Процентот на изграденост%; Коефициентот на искористеност.....; Височината од нивото на заштитниот тротоар до венец изнесува.....м; Нивелетата на ул. изнесувам, нивелетата на заштитниот тротоар изнесувам; Височината на плочата на приземјето во однос на заштитниот тротоар изнесува М.

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Лицето достави:

1. Доказ за стекнато право на градење.....

бр.....од година.

2. Елаборат за нумерички податоци издаден од надлежниот орган за геодетски работи, бр. од година.

3. Идеен проект / урбанистички проект со тех. бр. одгодина.

IV. Решението за локациски услови важи една година од неговата правосилност.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Лицето
уЛ.....бр.....поселба.....поднесе
барање за издавање на решение за локациски услови за
.....

Министерството за транспорт и врски по проучување на приложената документација со барањето, доказот за сопственост, елаборатот за нумерички податоци, идејниот/урбанистичкиот проект и извршениот увид во планот, констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од член 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, и врз основа на тоа одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Таксата по членот....., тарифен бр..... од Законот за административните такси ("Службен весник на РМ", бр.....), е наплатена во износ од.....денари, залепена на поднесокот и прописно поништена.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение лицето може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, која се поднесува до Комисијата за решавање во управна постапка од втор степен од областа на урбанизмот и градежништвото на Владата на Република Македонија.

Доставено до: - Лицето-барател

- Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
- Архива

Постапката ја ведел

МИНИСТЕР

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**1096.**

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Во Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второто полугодие од 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2005) во прилог 4 кон анекс 1 се брише редот

1001 10 00 90	Тврда пченица: Друга	0	25.000.000	кг.
1001 90 99 00	Друг пир, обична пченица и наполица: Друго:			

Бр. 10-6860/1
28 септември 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

1097.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Во Листата на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второто полугодие од 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2005), во Протокол 2 се брише редот

1001 90 99	Пченица и наполица: Друго	0	3.000.000	кг.	0%
------------	---------------------------	---	-----------	-----	----

Бр. 10-6860/2
28 септември 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

1098.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Во Листата на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република

Македонија за второ полугодие од 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2005), во Прилогот 1 (а) се брише редот

1001	Пченица и наполица:	0	10.000.000	кг.	50
------	---------------------	---	------------	-----	----

Бр. 10-6860/3
28 септември 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

1099.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Во Листата на стоки на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за второто полугодие од 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2005) се брише редот

1001	Пченица и наполица:	0	500.000	кг.
------	---------------------	---	---------	-----

Бр. 10-6860/4
28 септември 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

1100.

Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2005 ГОДИНА

Во Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 90/2004 и 16/2005), во табелата Царински квоти по Договорот за Слободна трговија со Република Хрватска се додава редот:

1001	Пченица и наполица		10.000.000	кг.
------	--------------------	--	------------	-----

Во табелата Царински квоти по Договор за слободна трговија со Заедницата на држави Србија и Црна Гора се додава редот:

1001 10 00 90	Тврда пченица: Друга		50.000.000	кг.
1001 90 99 00	Друг пир, обична пченица и наполица: Друго			

По табелата Царински квоти по Договорот за слободна трговија со Заедницата на државите Србија и Црна Гора се додаваат две нови табели кои гласат:

Царински квоти по Договорот за Слободна трговија со Република Романија

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Квота за период 01.10-31.12.2004 г.	Единица мерка
1001	Пченица и наполица	3.000.000	кг.

Царински квоти по Договорот за Слободна трговија со Република Молдова

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Квота за период 01.10-31.12.2004 г.	Единица мерка
1001	Пченица и наполица	500.000	кг.

Бр. 10-6860/5
28 септември 2005 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1101.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 14 септември 2005 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Урбан блок 9-Урбан модул 1-Струга бр. 07-154/17, донесена од Советот на општина Струга на 9 февруари 2005 година.

2. Се става надвор од сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 66/2005 и У. бр. 81/2005 од 15 јуни 2005 година по иницијатива на Дилавер Латифовски од с. Лабуништа, Таир Јонузи и Сали Умери од с. Радолишта-Струга поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

5. Судот на седницата утврди дека во член 1 од оспорената одлука е предвидено дека со оваа одлука се донесува измена и дополна на Деталниот урбанистички план за Урбан блок 9-Урбан модул 1-Струга.

Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека Деталниот урбанистички план содржи: графички дел, текстуален дел, стручна ревизија, одговор на стручна ревизија и извештај од стручната ревизија. Извештајот од стручната ревизија е составен дел на Одлуката.

Во член 4 е предвидено дека Планот ќе го спроведува Министерството за транспорт и врски-Подрачна единица - Струга врз основа на согласноста на Предлог-планот бр. 13.997 од 4 февруари 2005 година издадена од Министерството за транспорт и врски-Скопје.

Во членот 5 е определено дека Деталниот урбанистички план се заверува со печат и потпис од градоначалникот на општина Струга со назначување на број и дата на седницата на кој е донесен.

Во членот 6 од Одлуката е определено дека таа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струга“.

6. Судот понатаму од доставената документација утврди дека измените на Планот се извршени по донесување односно преземање на дејствија од страна на органите надлежни за водење на постапката за донесување на урбанистички планови и тоа:

- Програма за изработка, измена и дополнување на урбанистички планови и урбанистичка документација за 2004 година, донесена од Советот на општина Струга на 19 март 2004 година на предлог на Главниот архитект на градот.

- Извештај за извршена стручна ревизија на Деталниот урбанистички план за дел од Урбан блок 9-Урбан модул 1.

- Одговор на ревизијата на Деталниот урбанистички план-дел од Урбан блок 9-Урбан модул 1 од Струга од јули 2004 година од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија “ИН-ПУМА“- Скопје.

- Записник од стручната консултација за измена на Деталниот урбанистички план Урбан блок 9-Урбан модул 1-Струга бр. 23-1593/1 од 13 октомври 2004 година.

- Заклучок за утврдување на текстот на нацрт за донесување на измена и дополнување на Деталниот урбанистички план бр. 23-1545/1 од 7 октомври 2004 година од главниот архитект на град Струга.

- Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт-планот бр. 08-1547/1 од 7 октомври 2004 година донесен од градоначалникот на општина Струга.

- Соопштение за спроведување на јавна анкета за утврдување на нацрт-измена бр. 23-1548/1 донесено од Главниот архитект на 7 октомври 2004 година, кое било доставено до ДИ-ЦЕЈ Радио Струга и било емитувано од 2 јули до 17 јули 2004 година.

- Стручно мислење по нацрт-планот бр. 23-1546/1 донесено од Главниот архитект на град Струга на 7 октомври 2004 година.

- Стручно мислење од Министерството за транспорт и врски бр. 13-10873 од 7 септември 2004 година.

- Записник од стручната консултација за измена на Деталниот урбанистички план Урбан блок 9-Урбан модул 1 Струга бр. 23-1593/1 од 13 октомври 2004 година.

- Извештај од спроведената јавна анкета со осврт за стручната консултација по нацрт Деталниот урбанистички план и Извештај од Комисијата за разгледување на забелешките од анкетните листови за Деталниот урбанистички план бр. 23-11/1 од 10 јануари 2005 година.

- Барање согласност на Советот на општина Струга од Министерството за транспорт и врски бр. 23-83/1 од 24 јануари 2005 година.

- Извештај за постапување по забелешките од јавната анкета и Стручната расправа бр. 23-11/2 од 25 јануари 2005 година.

- Графички приказ на Нацрт-планот - копие.

- графички приказ на предлог-планот-копие.

- Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план за Урбан блок 9-Урбан модул 1 Струга, донесена од Советот на општина Струга, на 9 февруари 2005 година.

Воедно, Судот утврди дека Советот на општина Струга во постапката која претходела на донесување на оспорената одлука не побарал претходно мислење од надлежниот орган за заштита на природните реткости.

7. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е и уредувањето и хуманизација на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.

Од анализата на наведената одредба произлегува дека основна задача на државата е воспоставување рамнотежа меѓу човекот и природата, меѓу економската и еколошката сфера.

Оттука, економијата и индустријата можат да се развијат неконтролирано без да се води сметка за последиците што од тоа произлегуваат за животната сре-

дина и природата. Имено, според мислењето на Судот, станува збор за темелна вредност која има универзален карактер и како таква треба да биде заштитена и да се негува во средината во која живееме. Заштитата на природата всушност е во интерес на заштитата на животната средина и бара почитување на законските прописи.

При оценување на законитоста на оспорената одлука беа земени предвид одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ“ бр. 4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002), кој бил во примена во време на донесување на оспорената одлука, како и одредбите од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро (“Службен весник на СРМ“ бр. 45/1977, 8/1980, 51/1988, 10/1990 и “Службен весник на РМ“ бр. 62/1993).

Според членот 2 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, просторното и урбанистичко планирање е континуиран процес што се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторните и урбанистичките планови кои меѓусебно се усогласуваат. Според членот 3 од Законот, изработувањето и донесувањето на просторните и урбанистичките планови се работи од јавен интерес. Постапката за донесување на плановите, вклучително и на урбанистичките планови е уредено со самиот закон.

Според член 7 од Законот во зависност од просторот кој е предмет на планирање се донесува, покрај другите и детален урбанистички план.

Според член 17 став 7 и член 18 од Законот, градоначалникот на општината по утврдување на нацрт-планот од општинската администрација донесува одлука за организирање на јавна анкета по нацрт детален урбанистички план, а јавната анкета се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 10 дена во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата.

За времето и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се објавува соопштение во јавните гласила, а извештајот со образложение за неприфатените забелешки го изработува општината.

Членот 19 став 1 и став 2 од Законот предвидува дека пред организирањето на стручната расправа и јавната анкета се врши стручна ревизија, која што ја врши стручно научна институција или комисија што ја определува, односно формира министерот надлежен за работите на уредување на просторот.

Според член 22 став 6 од Законот, општината го донесува Деталниот урбанистички план по издавање согласност на предлог планот од страна на министерството надлежно за работите на уредување на просторот.

Имајќи ја предвид изнесената фактичка и правна состојба како и приложената документација во постапката, Судот утврди дека оспорената одлука е донесена согласно Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

Меѓутоа, имајќи ја предвид одредбата од член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, од која произлегува дека при уредување и хуманизација на просторот се бара почитување на законските прописи кои се однесуваат и на заштита и унапредување на животната средина и на природата, Судот оцени дека во постапката за донесување на урбанистички планови, општините Охрид, Струга, Ресен и Дојран треба да ги почитуваат и одредбите од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро со кои овие езера, како добра од општ интерес се споменици на природата и се под посебна заштита.

Согласно член 1 од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро, нивните води, крајбрежија, извори и водотоци, поради карактеристичките одлики и природна убавина, геолошки, геоморфолошки, хидролошки, хидробиолошки, лимнолошки и други научни вредности, културно, естетско, образовно-воспитно, здравствено, рекреативно, туристичко и друго стопанско значење се прогласени за споменици на природата од особено значење за општествената заедница и се ставени под посебна заштита.

За заштитата на езерата како добра од општ интерес кои се користат за задоволување на општи и поединечни потреби, Законот предвидел низа превентивни и други мерки за заштита. Меѓу другите, во членот 7 став 1 алинеја 5 од Законот, се предвидува дека заради заштита на езерата се забранува внесување во езерата непречистени отпадни води од населените места и индустриски објекти.

Во членот 9 став 1 од Законот се предвидува дека градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или други работи на крајбрежијата на езерата можат да се изведуваат само под услови и на начин утврдени со просторните планови на регионите, просторните планови на општините: Охрид, Струга, Ресен и Дојран, урбанистичките планови на населените места и урбанистичките планови на подрачјата со специјална намена, како и со прописите за спроведување на овие планови.

Согласно став 2 на членот 9 од истиот закон, плановите од став 1 на овој член се донесуваат по претходно прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Имајќи го во вид фактот што Советот на општина Струга во постапката која претходела на донесување на оспорената одлука, не побарал мислење од органот надлежен за заштита на природните реткости, Судот оцени дека тоа не е во согласност со Уставот и Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 66/2005

У. бр. 81/2005

14 септември 2005 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,

Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

1102.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија, како и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 14 септември 2005 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 4 став 1 и член 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Сојузот на спортските федерации на Македонија со Решение У. бр. 196/2004 од 6 јули 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 4 став 1 и член 19 од законот означен во точката 1 од оваа одлука.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот став 1 на член 4 од Законот всушност се врши додавање на нов став 4 по ставот 3 на членот 14 од изворниот текст на Законот за спорт.

Според оспорениот став 1 на член 4, односно новиот став 4 на членот 14 од Законот, спортските дисциплини кои произлегуваат од ист вид на спорт и кои меѓу себе се разликуваат според правилата и системот на натпреварување, можат да основаат државна спортска федерација во соодветната спортска дисциплина.

Според оспорениот член 19 од Законот, во членот 9 ставови 4 и 5, членот 12, членот 14 став 2, членот 42 став 4, членот 44 ставови 2 и 4, членот 46 ставови 1 и 3, членот 47 став 2, членот 49 став 1, членот 50 ставови 2 и 3, членот 51 став 3, членот 55 став 3, членот 60 став 1 и членот 79 став 1 зборот „Национална“ се заменува со зборот „Државна“.

Во членот 11 став 6, членот 18 став 1, членот 28 ставови 1 и 2, членот 41, членот 57 став 1 и членот 70 зборот „националните“ се заменува со зборот „државните“.

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Во членот 20 став 1 од Уставот, на граѓаните им се гарантира слободата на здружувањето заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања, а во ставот 2 на овој член се утврдува дека граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

Според членот 47 став 5 од Уставот, Републиката освен техничката култура го поттикнува и помага и спортот.

Уставно утврдената улога на Републиката да го поттикнува и помага спортот ја изразува комплементарноста, односно заемниот интерес на граѓанинот, како поединец и на државата во задоволување и остварување на правата и интересите од областа на спортот.

Така, во интерес и на државата и на граѓанинот, со Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002 и 66/2004), се уредуваат условите и начинот на вршењето на дејноста спорт, остварувањето на јавниот интерес во спортот, стопанисувањето со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија, општините и градот Скопје, како и други прашања од значење за спортот (член 1).

Дефинирајќи го спортот во членот 2 од Законот како дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско-рекреативните активности на граѓаните, законодавецот во членот 3 од овој закон, како организациони облици што ја вршат дејноста спорт ги утврдува спортските здруженија на граѓаните и другите правни лица од областа на спортот.

Она што е суштествено за конкретниот предмет е тоа што во членот 5 од овој закон е утврдено дека заради остварување на потребите од занимавање со активности и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и да основаат спортски здруженија, под услови и начин утврдени со закон, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Во однос на здружувањето на спортските клубови Законот содржи неколку решенија и тоа:

Во членот 13 од Законот е утврдено дека спортските клубови од различни спортови, заради остварување на јавниот интерес на општината и градот Скопје во областа на спортот и заради планирање и реализација

на програмските активности, можат да се здружуваат во општински и градски спортски сојуз од различни спортови (став 1), а спортските клубови од ист спорт на ниво на општината, односно градот Скопје, заради остварување и реализација на заедничките програмски активности, можат да се здружуваат во општински, односно градски сојузи од ист спорт.

Според членот 14 став 1 од Законот, спортските клубови од ист спорт, како и од училишниот, студентскиот и спортот на инвалидизирани лица, можат да се здружуваат во соодветна национална (во овој став зборот „национална“ со членот 19 не е заменет со зборот „Државна“) спортска федерација на Република Македонија заради:

- поттикнување и унапредување на соодветниот спорт;

- реализирање на утврдената програма за развој на спортот;

- усогласување и координирање на програмските активности на здружените членки.

Според ставот 2 на член 14 од Законот, Државната (по измените извршени со оспорениот член 19 став 1 од Законот, а пред тоа „националната“), спортска федерација на Република Македонија, покрај работите од став 1 на овој член, ги составува и се грижи за државните репрезентации.

Според ставот 3 на член 14 од Законот, во еден спорт може да се основа само една национална (државна) спортска федерација.

Во ставот 4 на член 14 од Законот (овој став како што е веќе наведено е додаден со оспорениот став 1 на член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спорт) е утврдено дека спортските дисциплини кои произлегуваат од ист вид на спорт и кои меѓу себе се разликуваат според правилата и системот на натпреварување можат да основаат државна спортска федерација во соодветната спортска дисциплина.

Понатаму, во ставот 6 на членот 14 од Законот е утврдено дека државна спортска федерација е онаа федерација во која се здружени повеќе од половината спортски клубови во Република Македонија кои имаат решенија за вршење дејност од ист вид на спорт.

Според членот 15 од Законот, спортските здруженија од членот 13 и националните (и во овој член зборот „националните“ изречно не е заменет со зборот „државните“) спортски федерации на Република Македонија, заради остварување на заеднички интерес за развој на спортот, можат да се здружуваат во сојуз на спортските федерации на Република Македонија.

Согласно членот 16 став 1 од Законот, во меѓународните асоцијации од областа на спортот можат да се зачленуваат само националните (државните) спортски федерации од соодветниот спорт и ги претставуваат и застапуваат спортските клубови од соодветниот спорт кои имаат решение за вршење дејност спорт.

Од анализата на наведените и другите законски одредби произлегува дека меѓу прашањата што на специфичен начин се уредени со Законот за спорт, како специјален закон во однос на Законот за здруженијата на граѓаните и фондациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998) се и облиците во кои можат да се здружуваат спортските клубови на општинско, односно на ниво на град Скопје (општински односно градски спортски сојузи од ист или различни спортови) и на ниво на Републиката (во државна спортска федерација и во сојуз на спортските федерации на Република Македонија).

Од членовите 13, 14 и 15 од Законот за спорт, во кои се утврдени посебните облици на здружување на спортските клубови, може да се констатира дека тие заедно со Законот за здруженија на граѓаните и фондациите, всушност претставуваат операционализација на членот 20 од Уставот и се во функција на создавање правни претпоставки за доследно и ефикасно остварување на уставно гарантираното право на граѓаните сло-

бодно да се здружуваат во здруженија. Оттука, во оваа функција треба да се толкува целта и суштината и на оспорената одредба на членот 4 став 1 од Законот, поради што од овој аспект не е спорна нејзината согласност со Уставот, затоа што согласно Уставот законодавецот има право со закон да го регулира начинот и условите за остварување на слободите и правата утврдени со Уставот и признати во меѓународното право.

Меѓутоа, разгледувајќи го оспорениот член 4 став 1 од Законот во корелација со членот 13 и членот 14 во целина, Судот констатира дека неговата формулација е специфична и се разликува по тоа што оспорената одредба е насочена и се однесува на „спортските дисциплини“ кои согласно оваа одредба можат да основаат државна спортска федерација, наспроти членот 13 и 14 во целина, кои се однесуваат на „спортските клубови“ како субјекти кои можат да се здружуваат во соодветни сојузи и државни спортски федерации на Република Македонија од соодветниот спорт.

Со оглед на тоа што во член 4 став 1 од Законот се утврдува право на здружување во државна спортска федерација, а притоа конкретно не се прецизирани субјектите кои можат да бидат носителите на ова право, бидејќи очигледно е дека „спортските дисциплини“ не се тоа, Судот оцени дека одредбата на овој член според начинот на кој е формулирана сама за себе е нејасна и неприменлива, што е доволен аргумент за нејзината несогласност со Уставот и тоа од аспект на принципот на владеењето на правото, според кој одредбите треба да бидат јасни, прецизни и применливи.

Освен во однос на формулација на субјектите кои согласно оспорениот член 4 став 1 од Законот можат да ја основаат државната спортска федерација од соодветната спортска дисциплина, законодавецот има различен и недоволен јасен пристап во однос и на определувањето на статусот, местото и улогата, односно значењето на овие државни спортски федерации во системот на вршењето на дејноста спорт согласно Законот, а не прави ни јасна дистинкција во тој поглед меѓу нив и државните спортски федерации од ист вид спорт. Ова произлегува доколку оспорената одредба се анализира во однос и на другите членови од Законот.

Така, имајќи предвид дека согласно членот 14 став 3 од Законот во еден спрот може да се основа само една национална (односно државна) спортска федерација, дека согласно став 6 на истиот член државна спортска федерација е онаа во која се здружени повеќе од половина спортски клубови во Република Македонија кои имаат решение за вршење дејност од ист вид на спорт и дека согласно член 16 став 1 од Законот во меѓународните асоцијации можат да се зачленуваат само државните спортски федерации од соодветниот спорт, произлегува дека оспорената одредба е неконзистентна и противречна со наведените одредби од Законот, а особено со ставот 3 на член 14 според кој се исклучува можноста во еден спорт да се основа повеќе од една државна спортска федерација наспроти оспорениот член кој предвидува токму таква можност.

Исто така, тргнувајќи од тоа дека Законот за спорт во целиот текст оперира со термините „Државна спортска федерација“ или „државни спортски федерации“, додека термините „Државна спортска федерација во соодветната спортска дисциплина“, освен во оспорениот член 4 став 1 од Законот не се сретнуваат во ниеден друг член, од целината на Законот (и тоа после неговите изменувања и дополнувања извршени со Законот чии одредби се оспоруваат со иницијативата) произлегува дека не е сосема јасно дали одредбите од соодветните членови како на пример членот 41, членот 42 став 4, членот 44, членот 46, членот 47, членот 49, членот 50 и друго, (во кои се утврдени работи кои со Законот и се пренесени на државните спортски федерации како вршење на еден вид јавни овластувања) се однесуваат само на државната спортска федерација основана за ист

вид спорт или сите тие одредби или само некои од нив се однесуваат и на државната спортска федерација во соодветната спортска дисциплина предвидена во оспорениот член 4 став 1 од Законот.

Поради наведеното Судот смета дека се доведува во прашање и легитимната цел која воопшто сакала да се постигне со инкорпорирање на членот 4 став 1 во Законот, па затоа може да се каже дека со овој член е извршено нарушување на конзистентноста на концепцијата на Законот, која пред да се внесе овој член беше поставена на доволно јасни основи.

Со оглед на тоа што одредбата на членот 4 став 1 од Законот поради наведените причини не дава доволно гаранција за остварување на принципот на владеењето на правото, Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, во кој овој принцип е утврден како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

6. Во врска со оспорениот член 19 од Законот, Судот утврди дека именувањето на спортските федерации како државни не соодветствува на нивниот статус на невладини организации кој што произлегува од основот и начинот на нивното основање, функционирање и финансирање. Имено, анализата на одредбите на Законот за спорт упатува на заклучок дека спортските федерации не се основаат по сила на Законот, туку врз основа на принципот на слободно здружување, и тоа од страна на спортските клубови како здруженија на граѓани што вршат дејност спорт во смисла на овој закон кои доброволно можат да се здружуваат во спортски федерации, под услови и на начин утврдени со овој закон. Согласно Законот, исто така, спортските федерации, како здруженија на спортските клубови се независни од државата и во поглед на нивното финансирање, така што и од тој аспект тие не би можело да се третираат како државни.

Според мислењето на Судот, извршената измена во именувањето на спортските федерации од национални во државни не може да се оправда ниту со намерата на законодавецот, што сакал да ја постигне со тоа, а според образложението на Предлогот на законот со оваа измена се сакало да се истакне дека спортските федерации од сите видови спортови се во Република Македонија, како држава која се грижи за остварување на јавниот интерес во спортот, без оглед дали е во надлежност на општините и градот Скопје или на ниво на Република Македонија. Ваквата намера според Судот требало да се искаже на друг начин, а не на начин што го доведува во прашање карактерот на овие организации како невладини, односно недржавни, што впрочем го имале и пред измените извршени со овој член од Законот.

Тргувајќи од тоа дека именувањето на спортските федерации, како и на секој друг субјект во правото, треба да биде одраз, односно да соодветствува на нивниот вистински статус и карактер, затоа што тоа е суштествен елемент за нивно препознавање и од влијание за воспоставувањето на односи со други субјекти во земјата или пошироко, а именувањето на спортските организации како државни не го одразува нивниот статус на невладини организации, каков што го имаат согласно законот, туку упатува дека тие се државни, Судот оцени дека член 19 од Законот не е во согласност со Уставот, а пред се со членот 8 став 1 алинеја 3.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 196/2004

14 септември 2005 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет
CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фак 51
или на телефакс +389-2-311-22-67

НОВО, НОВО, НОВО !!!

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

(Редакциски текст - 140 страници – брош подврска)
Цена - 660,00 денари.

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА СО КОМЕНТАР

од Проф. Д-р Симеон Гелевски
Цена - 600,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието

1. Закон за работните односи во _____ примероци.
2. Закон за општата управна постапка во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издавање	Цена	Р.бр	Издавање	Цена
1	Збирка на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Закон за општата управна постапка (со коментар)	
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за првот Окопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните набави – редакциски пречистен текст).	900,00	8	Закон за работните односи (редациска збирка, 2005)	600,00
б)	II книга – (Законите за: криминалните текот; денаци на ниво; уставната дејност; првотина дејност и Законот за општо значајна дејност).	600,00	9	Закон за извршката постапка (Д-р С. Георгиевски, 2002)	300,00
в)	III книга – (Редациски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштитата на децата и Законот за социјална заштита).	700,00	10	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги)	350,00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштита на природата).	500,00	11	Закон за спречување на корупцијата (Со Законот за информативност на колегите) (Д-р Ј. Павловски (со објаснувања), 2002)	250,00
а)	Комплет од четирите книги - Збирка на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100,00	12	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и објасни) (Д-р С. Георгиевски, 2000)	250,00
2	Збирка на прописи (редациска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина)	700,00	13	Збирка на прописи од областа на државјанството (Д-р В. Стојев, М-р М. Давидов – Трпковски, 1998)	200,00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800,00	14	Устав на Република Македонија (со општо значајни и релевантни додатоци) на македонски јазик (мак. повеќе) на англиски јазик (англи. повеќе)	300,00 400,00
4	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200,00	15	Комплет CD-ROM издаденија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200,00
5	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редациски пречистени текстови)	900,00	16	Поединечни CD-ROM издаденија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500,00
6	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	150,00	17	Регистар на прописи на РМ	3700,00
			18	WEB - базата на прописи од 1945 до денес. www.shvesnik.com.mk	

П О Р А Ч К А бр. 83

Со ова неотповикливо ги порануваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 3000000000188798 и пораката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./ факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, 2005 година. (М.П.)



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.